

**Регионален форум**  
**Процесот на децентрализација во Македонија**  
*Општина Велес, 19 јули 2018, голема сала*

**Програма**

10:00 - 10:30	<b>Регистрација</b>
10:30 - 10:45	<b>Воведни обраќања</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Петрус Теуниш, Civica Mobilitas</li> <li>○ Сибил Сутер Тејада, Амбасадорка на Швајцарија (треба да потврди)</li> </ul>
<b>Панел 1: До каде е процесот на децентрализацијата во Република Македонија? Како до поефикасна, поинклузивна и потранспарентна локална самоуправа и како до порамномерен развој на регионите?</b>	
10:45 - 11:45	<b>Воведничар и модератор:</b> <b>Слаѓан Пенев</b> , извршен директор на Форум ЦСИД, Скопје Презентација на истражувањата поврзани со децентрализацијата и успешноста на ЕЛС во испорака на услугите и остварувањата на надлежностите кои им припаѓаат според законите, како и за политиките за рамномерен регионален развој  <b>Говорници:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Дејан Павлески, заменик министер за локална самоуправа</li> <li>○ Аце Коцевски, градоначалник на Велес</li> <li>○ Рамиз Реџеџи, директор на Бирото за регионален развој</li> <li>○ Драгица Здравева, раководителка на Центарот за развој на Источен плански регион</li> </ul>
11:45 - 12:15	<b>Дискусија</b>
12:15 - 12:30	<b>Кафе - пауза</b>
<b>Панел 2: (Де)Централизираниот развој и влијание на граѓанското општество во Македонија, предизвици и препораки</b>	
12:30 - 13:30	<b>Воведничар: Ана Марија Петровска</b> , Центар за економски анализи, Скопје Презентација на истражувања и студии на случај за (Де)Централизираниот развој и влијание на граѓанското општество во Македонија <b>Модератор: Игор Митевски</b> , Центар за економски анализи, Скопје  <b>Говорници:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Тодор Ефремов, раководител на Секторот за ЛЕР, Општина Кавадарци</li> <li>○ Ајша Муаремоска Топалоска, Сектор за образование, советник за социјална, детска и здравствена заштита, Општина Долнени</li> <li>○ Астрит Реџеџи, програмски директор на Центар за едукација и развој - Теарце</li> <li>○ Лилјана Јоноски, извршна директорка на Рурална коалиција - Куманово</li> </ul>

13:30 – 14:00	<b>Дискусија</b>
14:00 – 14:45	<b>Коктел/закуска</b>
<b>Панел 3: Децентрализацијата и унапредување на правата на заедниците на локално ниво преку Комисиите за односи меѓу заедниците</b>	
14.45-15.45	<p><b>Воведничар и модератор:</b>  <b>Сретен Коцески</b>, извршен директор на Институт за развој на заедницата – Тетово          Презентација: Местото и улогата на општинските комисии за односи меѓу заедниците</p> <p><b>Говорници:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Дејан Павлески</b>, заменик министер за локална самоуправа</li> <li>○ <b>Рубин Земон</b>, Посебен советник на ПВРМ за развој на мултикултурно општество, интеркултурализмот и интеркултурните комуникации</li> <li>○ <b>Арбен Таравари</b>, Градоначалник на Гостивар</li> </ul>
15:45 – 16:15	<b>Дискусија и заклучоци</b>

**Патните трошоци ќе бидат рефундирани врз основа на приложен автобуски билет или сметка за гориво, во висина на повратна автобуска карта до Велес.**